


ИЗЛОЖБИ

# Хетерогени претставувања

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ

С ме навикнале ДЛУМ-овите изложби да ги гледаме веќе години со ред како воочливо нецелосни и хетерогени претставувања. Проблемот не е во нивната „шареноликост“ туку пред сè во немотивираноста на уметниците да учествуваат на оваа изложба. Причини има повеќе (меѓу нив и неоправдани), а еден дел од уметниците, вклучувајќи и некон положнати, немаат што да покажат. И овој пат се потврдува дека младите, макар и во намален број, и да веќе имаат свежина и квалитет на изложбата. Сепак, во целина тоа не обезбедува нималку поволнна претстава за состојбата и за движењето во современата македонска уметност. Може и натаму залудно да се прашуваме до каде вака а тоа никого да не засега па ни самото Друштво. Затоа може повторно само да се констатира неорганизираност, отсуство на иницијатива во подготвувањето на оваа годишна манифестација. Креативни потенцијали, како и резултати не недостасуваат посебно меѓу младите уметници кои се истовремено во најнеповолна ситуација — без доволно средства, материјали и простор. Превладува лична та, приватна иницијатива и вло-

жување од уметниците и затоа веќе денес можеме основано да се сомневаме во нивната долгорочна издржливост. Уметниците создаваат по силата на „внатрешната нужност“, но не е тешко да се предвиди до што може да доведе таквата ситуација. Еден дел уметници создаваат само „во слободно време“, а сега постојат и слободни „современи очајници“ кои се снаоаат како знаат и умеат. Моралната поткрепа може да биде значајна но не и единствена, најмалку пресудна во определувањето на општествениот статус на



Станко Павлески: Динами — Самоносен статички минимум IV, 1989

матови површини на скулптурите. Погледот натаму го задржуваат двете платна на Ѓуточо Бојаров сугестивни по колористички суптилниот висок интензитет на целината, со неодредини форми кои се знаци на имагинацијата, таинственото. Меѓу приврзаниците на „но-

лусот „Врачеви и идоли“ ни открива необични мотиви карактеристични за пределите на сонот и потвесното. Ванчо Јаков се пајавува како сликар со редуциран, концептуално промислен ликовен јазик, а од друга страна постојат група сликари со нагласен афинитет за пиктуралните елементи организирани во целини со неодредени, некакле суптилни содржини (Радован Росик, Коле Мишев, Продраг Урошевиќ и други).

Сликите густо поставени си конкурираат односно пречат една на друга, но во однос на скулптурата тоа е главно избегнато. Попсебно внимание заслужува амбиенталната композиција на Анега Светиева. Таа ги истражува односите, таинствените внатрешни врски меѓу облиците, поместувајќи го понагласено своето интересирање за еден вид скулптура-предмет. Имено, овие творби подиректно потсетуваат на своето фолклорно или извorno потекло. Извесната промена во творештвото на Светиева се отгледа и во користенето подвидушен колорит.

## ● КОН ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ ВО УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА ВО СНОПЈЕ

ликовниот уметник и творештвото кај нас.

Со влегувањето во првата изложбена просторија вниманието го привлекуваат двете форми од метал на Станко Павлески. Тоа се необични тела кои во својата напнатост соединуваат одредени органски и технички својства на обликот. Тие се внатрешно поврзани и можат на различен начин да се компонираат, во случајов што не неспретно. Згора на тоа, како посебна негрижа се залепените легенди, се разбира невкусно на са-

виот пејзажизам“ се издвојуваат вознемирените, колористички вешти насликаните предели на Данчо Орлев, посебно делото на Веле Тапловски кое имагинарно го содржи свежо сеќавање на природата низ една „графички“ аргументирана и колористички задржана целина. Фигурата за Димитар Манев е повод за прецизна анализа на формата со линии и редуцирани хроматски површини како автономни состави со одредени значкови содржини. Вујка Радивоевиќ-Бојарова во платното од цик-

Нова Македонија  
16, декември 1989